

Службен весник

на Република Македонија

Број 182

3 октомври 2016, понеделник

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4033. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за единечно одобрување на возило.....	2	4040. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение за јавна понуда на хартии од вредност.....	5
4034. Решение за обновување на дозвола за работење на брокер.....	3	4041. Правилник за формата и содржината на барањето за давање согласност на статутот на инвестицискиот фонд и неговите измени и дополнувања.....	5
4035. Решение за обновување на дозвола за работење на брокер.....	3	4042. Правилник за формата и содржината на барањето за добивање согласност на статутот на друштво за управување со инвестициски фондови и неговите измени и дополнувања.....	7
4036. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	3	4043. Правилник за формата и содржината на барањето за одобрување на просpektот на инвестицискиот фонд и за секоја измена и дополнување на prospectот.....	10
4037. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија	4		
4038. Правилник за измена на Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд.....	4		
4039. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност	4		

	Стр.		Стр.
4044. Правилник за изменување на Правилникот за начинот, постапката и потребната документација за добивање на дозвола за основање на подружница на странско друштво за управување со инвестициски фондови во Република Македонија...	13	4050. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за дополнителните информации кои треба да ги содржи барањето за издавање на дозвола за работење на брокерска куќа	23
4045. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштвото за управување со инвестициски фондови	13	4051. Решение за изменување и дополнување на Решението за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе и ембриони од говеда, говедско месо и месо од диви преживари, производи и преработки од говедско месо и месо од диви преживари, млеко и производи од млеко од говеда, како и нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република Македонија од Република Србија.....	23
4046. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребна документација која се приложува како доказ за исполнување на условите за именување на членови на Управниот одбор односно извршни членови на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови	14	4052. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата,	30
4047. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за постапката за обновување на дозволатата за работење на брокер	16	4053. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	31
4048. Правилник за формата, содржината на барањето и потребната документација за добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник.....	17	4054. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	34
4049. Правилник за формата, содржината на барањето и потребната документација за добивање на дозвола за работење на брокер.....	20	4055. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	36
		4056. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	38
		Огласен дел	1-88

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

4033.

Врз основа на член 11 став (1), алинеи 1, 2, 3 и 6 и член 61 став (1) од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија” бр.140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 192/15 и 39/16), министерот за економија донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЕДИНЕЧНО ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗИЛО

Член 1

Во Правилникот за единечно одобрување на возило („Службен весник на Република Македонија” бр. 16/10, 105/10, 13/11, 39/11, 169/11, 185/11, 84/12, 132/12, 153/12, 59/13, 138/13, 29/14, 35/14, 119/14 и 168/14) во членот 2 по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

„(4) Одредбите на овој правилник се применуваат и за постапката на идентификација и оцена на техничката состојба на мобилните машини во делот кој се однесува на опасностите кои произлегуваат од нивната мобилност. Техничката служба овластена согласно овој правилник, постапката на идентификација и оцена на техничката состојба на мобилните машини ја спроведува согласно Правилникот за идентификација и за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата.“

Член 2

Во членот 3 став (1), алинејата 3 се менува и гласи:
„ - мобилни машини, освен во однос на опасностите кои произлегуваат од нивната мобилност;“

Член 3

Во членот 21 по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

„(4) Техничката служба што врши идентификација и оцена на техничката состојба на мобилни машини се акредитира во секторската област за оцена за исполне-
тоста на техничките барања кои произлегуваат од При-
лог 1, точка 3 од Правилникот за безбедност на ма-
шини.“

Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (5) и (6).

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.

Бр. 25-4026/5
22 септември 2016 година
Скопје

Министер за економија,
Дритон Кучи, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4034.

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-73 од 26.8.2016 година на седницата одржана на ден 26.9.2016 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР

1. Се обновува дозволата за работење на брокер на лицето Гордана Богеска од Гостивар издадена со Решение бр.07-2378/6 од 26.12.2006 година од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. Дозволата за работење на брокер на лицето Гордана Богеска се обновува за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Гордана Богеска престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-73
26 септември 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

4035.

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-74 од 26.8.2016 година на седницата одржана на ден 26.9.2016 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР

1. Се обновува дозволата за работење на брокер на лицето Леонид Дечев од Велес издадена со Решение бр.07-2362/6 од 16.11.2006 година, обновена на ден 1.11.2011 година, од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. Дозволата за работење на брокер на лицето Леонид Дечев се обновува за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Леонид Дечев престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-74
26 септември 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

4036.

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-75 од 9.9.2016 година на седницата одржана на ден 26.9.2016 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР

1. Се дава дозвола за работење на брокер на лицето Анета Грнчаровска од Скопје.

2. Дозволата за работење на брокер на лицето Анета Грнчаровска се дава за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Анета Грнчаровска престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-75
26 септември 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

4037.

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија врз основа на член 129 и член 131 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009, бр. 67/2010, бр. 24/2011, бр. 188/2013 бр. 145/2015 и бр. 23/2016), на седницата одржана на ден 26.9.2016 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува неправилност во работењето на Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје поради недоставување на целосни ревидирани финансиски извештаи за отворените инвестициски фондови ВФП Кеш Депозит и ВФП Премиум Инвест за финансиската 2015 година согласно Меѓународните стандарди за ревизија („Службен весник на РМ“ бр. 79/2010) кои се употребуваат во Република Македонија.”

2. Се задолжува Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје во рок од 30 дена да ја отстрани утврдената неправилност од точка 1 на ова Решение и до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија да достави целосни ревидирани финансиски извештаи за отворените инвестициски фондови ВФП Кеш Депозит и ВФП Премиум Инвест со белешки за финансиската 2015 година согласно Меѓународните стандарди за ревизија („Службен весник на РМ“ бр. 79/2010) кои се употребуваат во Република Македонија.”.

3. Жалбата не го одлага извршувањето на ова решение.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП 01 08-78
26 септември 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

4038.

Врз основа на член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) и врз основа на член 38 став 4 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр. бр.12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 26.9.2016 година донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУ-
МОТ ЗА РАНГИРАЊЕ НА СУБДЕПОЗИТАРНА
БАНКА НА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД**

Член 1

Во Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/2013,

32/2014, 101/2014, 28/2015 и 126/2015) во член 8 зборовите „во рок од една година од денот на донесување на овој правилник“ се заменуваат со зборовите „најдоцна до 31.12.2017 година“.

Член 2

Со влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за измена на Правилникот за критериумот за гранирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд („Службен весник на Република Македонија“ бр.122/2016).

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-696/6
26 септември 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

4039.

Врз основа на член 190 став 1 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 26.9.2016 година донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРИВАТНА
ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр.6/2007, 88/2007, 4/2012, 84/2014 и 28/2016) во член 4 став 1, зборот “календарски” се брише.

Член 2

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност.

Член 3

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-705/5
26 септември 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска, с.р.**

4040.

Врз основа на член 190 став 1 и член 14 став 1 и 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 26.9.2016 година донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ШТО ГИ ДОС-
ТАВУВА ИЗДАВАЧОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕД-
НОСТ ПРИ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА
ОДОБРЕНИЕ ЗА ЈАВНА ПОНУДА НА ХАРТИИ
ОД ВРЕДНОСТ

Член 1

Во Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение за јавна понуда на хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр.28/2008, 171/2013 и 64/2015), во член 3, по став 3 се додава нов став 4 кој гласи:

“(4) Документацијата од став 1 точка 5, став 2 точка 5 и став 3 точка 3 од овој член, Комисијата ја прибавува по службена должност, заради што издавачот дава изјава со која ја овластува Комисијата во негово име и за негова сметка да ги користи доставените податоци во постапката за прибавување на потребните докази од други институции по службена должност.”

Ставовите 4,5 и 6 стануваат ставови 5,6 и 7 последователно.

Член 2

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение за јавна понуда на хартии од вредност.

Член 3

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 03-706/5	Комисија за хартии од вредност
26 септември 2016 година	на Република Македонија
Скопје	Претседател,
	м-р Елизабета Чингаровска , с.р.

4041.

Врз основа на член 190 став 1 и член 52 став 5 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 26.9.2016 година донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД И НЕГОВИТЕ ИЗМЕНИ
И ДОПОЛНУВАЊА

Член 1

Со Правилникот за формата и содржината на барањето за давање согласност на статутот на инвестицискиот фонд и неговите измени и дополнувања се пропишува формата и содржината на барањето за давање согласност на статутот на инвестицискиот фонд и неговите измени и дополнувања (во понатамошниот текст: Правилник).

Член 2

За добивање согласност на статутот на инвестицискиот фонд и неговите измени и дополнувања, до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (во понатамошниот текст Комисија) се поднесува барање во писмена или електронска форма.

Барањето од ставот 1 на овој член се поднесува до Комисијата исклучиво на пропишаниот образец: “Барање за давање согласност на статутот на инвестицискиот фонд и неговите измени и дополнувања (Образец Б-ДССИФ)”, кој е составен дел на овој Правилник и ги содржи следните елементи:

- назив на друштвото за управување со инвестициски фондови кое го поднесува барањето;
- единствен матичен број на субјектот на друштвото за управување со инвестициски фондови кое го поднесува барањето;
- адреса на седиштето на друштвото;
- назив на инвестицискиот фонд за чиј статут, односно измени и дополнувања на статут се бара согласност;
- контакт телефон;
- листа на доставена документација во прилог на барањето;
- причини поради кои се менува/дополнува статутот;
- адреса за контакт и
- место и датум на поднесување на барањето.

Образецот Б-ДССИФ треба да е испишан електронски, уредно, читливо, без корекции и да биде потпишан со своерачен потпис на овластеното лице на друштвото за управување со фондови ако барањето се поднесува во писмена форма или со квалификуван дигитален сертификат ако барањето се поднесува во електронска форма.

Член 3

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 03-742/3	Комисија за хартии од вредност
26 септември 2016 година	на Република Македонија
Скопје	Претседател,
	м-р Елизабета Чингаровска , с.р.

ПРИЛОГ 1- Образец Б-ДССИФ**ДО КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Предмет: Барање за давање согласност на статутот на инвестицискиот фонд и неговите измени и дополнувања

Од _____ (назив на друштвото за управување со инвестициски фондови кое го поднесува барањето)

Единствен матичен број на субјектот на друштвото за управување со инвестициски фондови: _____

Адреса на седиштето на друштвото: _____

_____ (назив на инвестицискиот фонд за чиј статут, односно измени и дополнувања на статут се бара согласност)

Контакт телефон: _____

Врз основа на член 52 од Законот за инвестициски фондови се обраќаме до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија со барање за давање согласност на статутот на инвестицискиот фонд/барање за давање согласност за измените и дополнувањата на статутот на инвестицискиот фонд.*

Во прилог на барањето ја поднесувам следната документација:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

Причини поради кои се менува/дополнува просpektот:

Ве молам за Вашата одлука да ме известите на следната адреса:

(своерачен потпис, односно
квалификуван дигитален
сертификат)

(име и презиме)

(место и датум)

*** во поднесеното барање се означува типот на барањето кое се поднесува (барање за давање согласност на статутот на инвестицискиот фонд или барање за давање согласност за измените и дополнувањата на статутот на инвестицискиот фонд)**

4042.

Врз основа на член 190 став 1 и член 17 став 9 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 26.9.2016 година донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА ДОБИВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ
НА ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИ-
ЦИСКИ ФОНДОВИ И НЕГОВИТЕ ИЗМЕНИ И
ДОПОЛНУВАЊА

Член 1

Со Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање согласност на статутот на друштво за управување со инвестициски фондови и неговите измени и дополнувања се пропишува формата и содржината на барањето за добивање согласност на статутот на друштво за управување со инвестициски фондови и неговите измени и дополнувања (во понатамошниот текст: Правилник).

Член 2

За добивање согласност на статутот на друштво за управување со инвестициски фондови и неговите измени и дополнувања, до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (во понатамошниот текст: Комисија) се поднесува барање во писмена или електронска форма.

Барањето од ставот 1 на овој член се поднесува до Комисијата исклучиво на пропишаниот образец: “Барање за добивање согласност на статутот на друштво за управување со инвестициски фондови и неговите измени и дополнувања (Образец Б-ДСС)”, кој е составен дел на овој Правилник и ги содржи следните елементи:

- назив на друштвото за управување со инвестициски фондови кое го поднесува барањето;
- единствен матичен број на субјектот на друштвото за управување со инвестициски фондови кое го поднесува барањето;
- адреса на седиштето на друштвото;
- контакт телефон;
- листа на доставена документација во прилог на барањето;
- причини поради кои се менува/дополнува статутот;
- адреса за контакт и
- место и датум на поднесување на барањето.

Образецот Б-ДСС треба да е испишан електронски, уредно, читливо, без корекции и да биде потпишан со своерачен потпис на овластеното лице на друштвото за управување со фондови ако барањето се поднесува во писмена форма или со квалификуван дигитален сертификат ако барањето се поднесува во електронска форма.

Член 3

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 03-743/6
26 септември 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

ПРИЛОГ 1- Образец Б-ДСС**ДО КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Предмет: Барање за добивање согласност на статутот на друштво за управување со инвестициски фондови и неговите измени и дополнувања

Од _____ (назив на друштвото за управување со инвестициски фондови кое го поднесува барањето)

Единствен матичен број на субјектот на друштвото за управување со инвестициски фондови: _____

Адреса на седиштето на друштвото: _____

Контакт телефон: _____

Врз основа на член 17 од Законот за инвестициски фондови се обраќаме до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија со барање за добивање согласност на статутот на друштво за управување со инвестициски фондови/барање за согласност за измените и дополнувањата на статутот на друштво за управување со инвестициски фондови.*

Во прилог на барањето ја поднесувам следната документација:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

Причини поради кои се менува/дополнува статутот:

Ве молам за Вашата одлука да ме известите на следната адреса:

(своерачен потпис, односно
квалификуван дигитален
сертификат)

(име и презиме)

(место и датум)

*** во поднесеното барање се означува типот на барањето кое се поднесува (барање за добивање согласност на статутот на друштво за управување со инвестициски фондови или барање за согласност за измените и дополнувањата на статутот на друштво за управување со инвестициски фондови)**

4043.

Врз основа на член 190 став 1 и член 54 став 9 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 26.9.2016 година донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОСПЕКТОТ НА
ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД И ЗА СЕКОЈА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОСПЕКТОТ

Член 1

Со Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на проспектоот на инвестицискиот фонд и за секоја измена и дополнување на проспектоот се пропишува формата и содржината на барањето за одобрување на проспектоот на инвестицискиот фонд и за секоја измена и дополнување на проспектоот (во понатамошниот текст: Правилник).

Член 2

За одобрување на проспектоот на инвестицискиот фонд и секоја негова измена и дополнување, до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (во понатамошниот текст Комисија) се поднесува барање во писмена или електронска форма.

Барањето од ставот 1 на овој член се поднесува до Комисијата исклучиво на пропишаниот образец: “Барање за одобрување на проспектоот на инвестицискиот фонд и за измена и дополнување на проспектоот (Образец Б-ОПИФ)”, кој е составен дел на овој Правилник и ги содржи следните елементи:

- назив на друштвото за управување со инвестициски фондови кое го поднесува барањето;
- единствен матичен број на субјектот на друштвото за управување со инвестициски фондови кое го поднесува барањето;
- адреса на седиштето на друштвото;
- назив на инвестицискиот фонд за чиј проспект, односно измени и дополнувања на проспект се бара одобрување;
- контакт телефон;
- листа на доставена документација во прилог на барањето;
- причини поради кои се менува/дополнува проспектоот;
- адреса за контакт и
- место и датум на поднесување на барањето.

Образецот Б-ОПИФ треба да е испишан електронски, уредно, читливо, без корекции и да биде потпишан со своерачен потпис на овластеното лице на друштвото за управување со фондови ако барањето се поднесува во писмена форма или со квалификуван дигитален сертификат ако барањето се поднесува во електронска форма.

Член 3

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 03-744/3
26 септември 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

ПРИЛОГ 1- Образец Б-ДССИФ**ДО КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Предмет: Барање за одобрување на пропектот на инвестицискиот фонд и за измена и дополнување на пропектот

Од _____ (назив на друштвото за управување со инвестициски фондови кое го поднесува барањето)

Единствен матичен број на субјектот на друштвото за управување со инвестициски фондови: _____

Адреса на седиштето на друштвото: _____

_____ (назив на инвестицискиот фонд за чиј пропект, односно измени и дополнувања на пропект се бара одобрување)

Контакт телефон: _____

Врз основа на член 54 од Законот за инвестициски фондови се обраќаме до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија со барање за одобрување на пропектот на инвестицискиот фонд/барање за одобрување на измени и дополнувања на пропектот на инвестицискиот фонд.*

Во прилог на барањето ја поднесувам следната документација:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

Причини поради кои се менува/дополнува пропектот:

Ве молам за Вашата одлука да ме известите на следната адреса:

*(своерачен потпис, односно
квалификуван дигитален
сертификат)*

(име и презиме)

(место и датум)

*** во поднесеното барање се означува типот на барањето кое се поднесува (барање за одобрување на проспектоот на инвестицискиот фонд или барање за одобрување на измени и дополнувања на проспектоот на инвестицискиот фонд)**

4044.

Врз основа на член 190 и член 11 став 6 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ број 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 26.9.2016 година донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПОДРУЖНИЦА НА СТРАНСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Во Правилникот за начинот, постапката и потребната документација за добивање на дозвола за основање на подружница на странско друштво за управување со инвестициски фондови во Република Македонија („Службен весник на РМ“ број 68/2010 и 99/2014) член 1 се менува и гласи:

„Со Правилникот за начинот, постапката и потребната документација за добивање на дозвола за основање на подружница на странско друштво за управување со инвестициски фондови во Република Македонија се уредува формата и содржината на барањето и начинот, постапката и потребната документација за основање на подружница на странско друштво за управување во Република Македонија (во понатамошниот текст:Правилник).“

Член 2

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за начинот, постапката и потребната документација за добивање на дозвола за основање на подружница на странско друштво за управување со инвестициски фондови во Република Македонија.

Член 3

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 03-745/3
26 септември 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

4045.

Врз основа на член 190 став 1 и член 14 став 5 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 26.9.2016 година донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО ВО ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ****Член 1**

Во Правилникот за потребната документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштвото за управување со инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр.31/2010 и 99/2014) член 1 се менува и гласи:

„Со Правилникот за потребната документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштвото за управување со инвестициски фондови се пропишува формата и содржината на барањето, како и потребната документација за стекнување квалификувано учество во друштвото за управување со инвестициски фондови (во понатамошниот текст:Правилник).“

Член 2

Во член 4 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

“(2) Комисијата по службена должност ги прибавува документите од став 1 алинеи 2, 15 и 17 од овој член.”

Постојните ставови (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4).

Член 3

Во член 5 по ставот 1 се додава нов став (2) кој гласи:

“(3) Комисијата по службена должност ги прибавува документите од став 1 алинеи 2 (извод од регистрацијата на правното лице од регистарот кој ја одразува последната фактичка состојба), 4, 16, 17 и 21 од овој член.”

Постојниот став (2) станува став (3).

Член 4

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за потребната документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштвото за управување со инвестициски фондови.

Член 5

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 03-747/3
26 септември 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

4046.

Врз основа на член 190 став 1 и член 18 став 4 и став 8 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 26.9.2016 година донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛОЖУВА КАКО ДОКАЗ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР ОДНОСНО ИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ

Член 1

Во Правилникот за потребна документација која се приложува како доказ за исполнување на условите за именување на членови на управниот одбор односно извршни членови на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр.153/2009 и 85/2014) член 1 се менува и гласи:

„Со Правилникот за потребна документација која се приложува како доказ за исполнување на условите за именување на членови на управниот одбор односно извршни членови на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови се пропишува формата и содржината на барањето и потребната документација која се приложува како доказ за исполнување на условите за именување на членови на управниот одбор односно извршни членови на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови (во понатамошниот текст:Правилник).“

Член 2

Во членот 4 се додаваат нови ставови 1 и 2 кои гласат:

“(1) За добивање на согласност за именување на членови на управниот одбор, односно извршни членови на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови, до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (во понатамошниот текст Комисија) се поднесува барање во писмена или електронска форма.

(2) Барањето од ставот 1 на овој член се поднесува до Комисијата исклучиво на пропишаниот образец: “Барање добивање на согласност за именување на чле-

нови на управниот одбор, односно извршни членови на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови (Образец Б-ДСЧОПДУИФ)”, кој е составен дел на овој Правилник и ги содржи следните елементи:

- назив на друштвото за управување со инвестициски фондови кое го поднесува барањето;
- име и презиме на лицето за кое се бара согласност;
- дата на раѓање на лицето за кои се бара согласност;
- единствен матичен број на граѓанинот, односно број на патна исправа на лицето за кое се бара согласност;
- адреса на живеење на лицето за кое се бара согласност;
- контакт телефон;
- листа на доставена документација во прилог на барањето;
- адреса за контакт и
- место и датум на поднесување на барањето.“

Постојните ставови (1), (2), (3) и (4) стануваат ставови (2), (3), (4) и (5).

Член 3

Во член 4 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

“(2) Комисијата по службена должност ги прибавува документите од став 1 алинеи 7 и 8 од овој член.”

Постојните ставови (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4).

Член 4

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за потребна документација која се приложува како доказ за исполнување на условите за именување на членови на управниот одбор односно извршни членови на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови.

Член 5

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 03-748/3
26 септември 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

Прилог: Образец Б-ДСЧОПДУИФ

ДО КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Предмет: Барање за добивање согласност за именување на членови на управниот одбор односно извршни членови на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови

Назив на друштвото за управување со инвестициски фондови кое го поднесува барањето: _____

Врз основа на член 18 од Законот за инвестициски фондови се обраќаме до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија со барање за добивање согласност за именување на член на управниот одбор односно извршен член на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови.

_____ (име и презиме на лицето за кое се бара согласност)

Дата на раѓање: _____ година

ЕМБГ, односно број на патна исправа: _____

Адреса на живеење: _____

Контакт телефон: _____

Во прилог на барањето ја поднесуваме следната документација:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

Ве молам за Вашата одлука да ме известите на следната адреса:

(своерачен потпис, односно
квалификуван дигитален
сертификат)

(место и датум)

4047.

Врз основа на член 190 и член 114 став 5 и став 7 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 26.9.2016 година донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР

Член 1

Во Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работење на брокер („Службен весник на РМ“ број 122/2006, 58/2011, 164/2012 и 85/2014) се менува насловот на Правилникот и гласи:

„Правилник за формата и содржината на барањето и постапката за обновување на дозволата за работење на брокер“.

Член 2

Во Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работење на брокер член 1 се менува и гласи:

„Со Правилникот за формата и содржината на барањето и постапката за обновување на дозволата за работење на брокер се пропишува формата и содржината на барањето и постапката за обновување на дозвола за работење на брокер (во понатамошниот текст: Правилник).“

Член 3

Во член 5 од Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работење на брокер се додава нов став 2 кој гласи:

„ Од документите од став 1 на овој член, решението за дозвола за работење на брокер издадено од Комисијата за хартии од вредност се обезбедува од евиденцијата на Комисијата.“

Член 4

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работење на брокер.

Член 5

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 03-749/3
26 септември 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

4048.

Врз основа на член 190 и член 151 став 9 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 26.9.2016 година донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО И
ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ
НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН
СОВЕТНИК

Член 1

Со Правилникот за формата, содржината на барањето и потребната документација за добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник (во понатамошниот текст Правилник) се уредува формата и содржината на барањето, како и потребната документација за добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник.

Член 2

За добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник, до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (во понатамошниот текст Комисија) се поднесува барање во писмена или електронска форма.

Барањето од ставот 1 на овој член се поднесува до Комисијата исклучиво на пропишаниот образец: “Барање за добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник (Образец Б-ДИС)”, кој е составен дел на овој Правилник и ги содржи следните елементи:

- име и презиме на подносителот на барањето;
- дата на раѓање;
- единствен матичен број на граѓанинот;
- адреса на живеење;
- контакт телефон;
- листа на доставена документација во прилог на барањето;

- адреса за контакт и
- место и датум на поднесување на барањето.

Образецот Б-ДИС треба да е испишан електронски, уредно, читливо, без корекции и да биде потпишан со своерачен потпис на подносителот на барањето ако барањето се поднесува во писмена форма или со квалификуван дигитален сертификат ако барањето се поднесува во електронска форма.

Член 3

За добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник, кон барањето се поднесува следната документација:

- биографија на лицето кое бара дозвола за работење на инвестиционен советник, со податоци за датумот и местото на раѓање, адресата на живеење, како и податоци за степенот на стручна подготовка и работно искуство;
- копија од документ за лична идентификација;
- документ за степенот на стручна подготовка;
- изјава од подносителот на барањето дека не е осудуван со правосилна судска одлука за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице (Образец И-СПР);
- доказ за уплатен надомест за разгледување и одлучување по барањето за добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник согласно Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност на РМ.

Изјавата од став 1 алинеја 3 на овој член може да биде поднесена во писмена форма, заверена од овластен нотар или во електронска форма, потпишана со квалификуван дигитален сертификат.

Доколку било кој од документите од став 1 на овој член се поднесува како препис, истиот треба да биде заверен од овластен нотар.

Комисијата по службена должност прибавува:

- доказ од надлежниот суд дека подносителот на барањето не е осудуван со правосилна судска одлука за кривично дело во последните пет години пред поднесување на барањето,
- доказ од надлежниот суд дека подносителот на барањето не е осудуван со правосилна судска одлука за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице, заради што подносителот на барањето дава изјава со која ја овластува Комисијата во негово име и за негова сметка да ги користи податоците содржани во Образецот Б-ДБ.

Доказот за положен стручен испит за инвестиционо советување се обезбедува од евиденцијата на Комисијата.

Член 4

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 03-750/3
26 септември 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

ПРИЛОГ 1- Образец Б-ДИС**ДО КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Предмет: Барање за добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник

Од _____ (име и презиме)

Дата на раѓање: _____ година

ЕМБГ: _____

Адреса на живеење: _____

Контакт телефон: _____

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од вредност се обраќам до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија со барање за добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник.

Во прилог на барањето ја поднесувам документацијата согласно член 3 од Правилникот за формата, содржината на барањето и потребната документација за добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник и тоа:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

Ве молам за Вашата одлука да ме известите на следната адреса:

(своерачен потпис, односно
квалификуван дигитален
сертификат)

(име и презиме)

(место и датум)

ПРИЛОГ 2- Образец И-СПР

ИЗЈАВА

Јас, _____ со место на живеење, ЕМБГ, под
целосна морална, материјална и кривична одговорност, изјавувам дека:

- Сум/ не сум осудуван со правосилна судска одлука за сторено кривично
дело предизвикување стечај на правно лице.

Скопје, _____ година

Изјавил:

(име и презиме, односно
квалификуван дигитален сертификат)

4049.

Врз основа на член 190 и член 113 став 10 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 26.9.2016 година донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР

Член 1

Со Правилникот за формата, содржината на барањето и потребната документација за добивање на дозвола за работење на брокер (во понатамошниот текст Правилник) се уредува формата и содржината на барањето, како и потребната документација за добивање на дозвола за работење на брокер.

Член 2

За добивање на дозвола за работење на брокер, до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (во понатамошниот текст Комисија) се поднесува барање во писмена или електронска форма.

Барањето од ставот 1 на овој член се поднесува до Комисијата исклучиво на пропишаниот образец: “Барање за добивање на дозвола за работење на брокер (Образец Б-ДБ)”, кој е составен дел на овој Правилник и ги содржи следните елементи:

- име и презиме на подносителот на барањето;
- дата на раѓање;
- единствен матичен број на граѓанинот;
- адреса на живеење;
- контакт телефон;
- листа на доставена документација во прилог на барањето;
- адреса за контакт и
- место и датум на поднесување на барањето.

Образецот Б-ДБ треба да е испишан електронски, уредно, читливо, без корекции и да биде потпишан со своерачен потпис на подносителот на барањето ако барањето се поднесува во писмена форма или со квалификуван дигитален сертификат ако барањето се поднесува во електронска форма.

Член 3

За добивање на дозвола за работење на брокер, кон барањето се поднесува следната документација:

- биографија на лицето кое бара дозвола за работење на брокер, со податоци за датумот и местото на раѓање, адресата на живеење, како и податоци за степенот на стручна подготовка и работно искуство;

- копија од документ за лична идентификација;

- документ за степенот на стручна подготовка;

- изјава од подносителот на барањето дека не е осудуван со правосилна судска одлука за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице (Образец И-СПР);

- доказ за уплатен надомест за разгледување и одлучување по барањето за добивање на дозвола за работење на брокер согласно Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност на РМ.

Изјавата од став 1 алинеја 3 на овој член може да биде поднесена во писмена форма, заверена од овластен нотар или во електронска форма, потпишана со квалификуван дигитален сертификат.

Доколку било кој од документите од став 1 на овој член се поднесува како препис, истиот треба да биде заверен од овластен нотар.

Комисијата по службена должност прибавува:

- доказ од надлежниот суд дека подносителот на барањето не е осудуван со правосилна судска одлука за кривично дело во последните пет години пред поднесување на барањето,

- доказ од надлежниот суд дека подносителот на барањето не е осудуван со правосилна судска одлука за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице, заради што подносителот на барањето дава изјава со која ја овластува Комисијата во негово име и за негова сметка да ги користи податоците содржани во Образецот Б-ДБ.

Доказот за положен стручен испит за работење со хартии од вредност се обезбедува од евиденцијата на Комисијата.

Член 4

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 03-751/3
26 септември 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

ПРИЛОГ 1- Образец Б-ДБ**ДО КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Предмет: Барање за добивање на дозвола за работење на брокер****Од _____ (име и презиме)****Дата на раѓање: _____ година****ЕМБГ: _____****Адреса на живеење: _____****Контакт телефон: _____**

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност се обраќам до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија со барање за добивање на дозвола за работење на брокер.

Во прилог на барањето ја поднесувам документацијата согласно член 3 од Правилникот за формата, содржината на барањето и потребната документација за добивање на дозвола за работење на брокер и тоа:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

Ве молам за Вашата одлука да ме известите на следната адреса:

(своерачен потпис, односно
квалификуван дигитален
сертификат)

(име и презиме)

(место и датум)

ПРИЛОГ 2- Образец И-СПР

ИЗЈАВА

Јас, _____ со место на живеење, ЕМБГ, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, изјавувам дека:

- Сум/ не сум осудуван со правосилна судска одлука за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице.

Скопје, _____ година

Изјавил:

(име и презиме, односно
квалификуван дигитален сертификат)

4050.

Врз основа на член 190 став 1 и член 106 став 5 и 6 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 26.9.2016 година донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИНФОР-
МАЦИИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖИ БАРАЊЕ-
ТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕРСКА КУКА

Член 1

Во Правилникот за дополнителните информации кои треба да ги содржи барањето за издавање на дозвола за работење на брокерска кука („Службен весник на РМ“ бр.6/2007, 81/2014 и 57/2016) член 1 се менува и гласи:

„Со Правилникот за дополнителните информации кои треба да ги содржи барањето за издавање на дозвола за работење на брокерска кука Комисијата за хартии од вредност поблиску ги пропишува формата, содржината и дополнителните информации кои треба да ги содржи барањето за издавање на дозвола за работење на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност (во понатамошниот текст:Правилник).“

Член 2

Во член 5 по ставот 1 се додаваат два нови става (2) и (3) кои гласат:

“(2) Во случај кога основач на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност е банка или осигурително друштво, Комисијата по службена должност прибавува дозвола за работење издадена од Народната банка на Република Македонија, односно од Агенцијата за супервизија на осигурувањето.”

“(3) Комисијата по службена должност ги прибавува документите од став 1 алинеи 2, 10, 12, 13 и 14 од овој член.”

Постојниот став (2) станува став 4.

Член 3

Во член 6 по ставот 2 се додава нов став (3) кој гласи:

“(3) Комисијата по службена должност ги прибавува документите од став 1 алинеи 2, 3, 13 и 14 од овој член.”

Постојниот став (3) станува став (4).

Член 4

Во член 7 по ставот 2 се додава нов став (3) кој гласи:

“(3) Комисијата по службена должност ги прибавува документите од став 1 алинеи 4 и 5 од овој член.”

Постојниот став (3) станува став (4).

Член 5

Во член 8 по ставот 2 се додаваат два нови става (3) и (4) кои гласат:

“(3) Комисијата по службена должност ги прибавува документите од став 1 алинеи 3 и 4 од овој член.”

“(4) Дозволата на лицето одговорно за следење и почитување на регулативата за работење на брокер или дозволата за работење на инвестиционен советник се обезбедува од евиденцијата на Комисијата.”

Постојниот став (3) станува став (5).

Член 6

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за дополнителните информации кои треба да ги содржи барањето за издавање на дозвола за работење на брокерска кука.

Член 7

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 03-752/3
26 септември 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО

4051.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ
НА ГОВЕДА И ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, СЕМЕ И ЕМ-
БРИОНИ ОД ГОВЕДА, ГОВЕДСКО МЕСО И МЕ-
СО ОД ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, ПРОИЗВОДИ И ПРЕ-
РАБОТКИ ОД ГОВЕДСКО МЕСО И МЕСО ОД
ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, МЛЕКО И ПРОИЗВОДИ ОД
МЛЕКО ОД ГОВЕДА, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ
ОД ГОВЕДА И ДИВИ ПРЕЖИВАРИ ВО РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Член 1

Во Решението за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе и ембриони од говеда, говедско месо и месо од диви преживари, производи и преработки од говедско месо и месо од диви преживари, млеко и производи од млеко од говеда, како и нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република Македонија од Република Србија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 129/16, 141/16 и 166/16), во членот 2 зборот „Прилогот“ се заменува со зборот „Прилог 1“.

Прилогот се заменува со нов Прилог 1 кој е составен дел на ова решение.

Член 2

По членот 2 се додава нов член 2-а кој гласи:

“Член 2-а

По исклучок на член 1 став (2) од ова решение, се дозволува увоз и транзит на пратки со свежо говедско месо и месо од диви преживари, производи и преработки од говедско месо и месо од диви преживари, доколку се пропратени со соодветен ветеринарно-здравствен сертификат пропишан во Прилог 7 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло(*1) и сертификат со дополнителна гаранција во однос на болеста на чвореста кожа кој е даден во Прилог 2 кој е составен дел на ова решение.“

Член 3

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-3676/10
26 септември 2016 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
м-р **Зоран Поповски**, с.р.


Прилог 1

НТС-млеко
ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ
Health Certificate


За производи од млеко за човечка исхрана од трети земји и делови од трети земји наведени во Прилог 6 Дел 7 колона С од Правилникот*, или еквивалентната колона С од Прилог 1 од Регулацијата (ЕУ) Бр 605/2010 наменети за увоз во Република Македонија
For dairy products for human consumption from third countries or parts thereof listed in Annex 6 Part 7 column C of Book of rules*, or equivalent column C of Annex 1 to Regulation (EU) No 605/2010 intended for importation into the Republic of Macedonia

Земја/Country Ветеринарно Здравствен Сертификат за Република Македонија		/Veterinary Certificate to Republic of Macedonia		
Дел I: Детали за испратената пратка Part I: Details of dispatched consignment	I.1. Испраќач /Consignor Име /Name Адреса /Address Тел. /Tel.		I.2. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number	
			I.2.a	
			I.3. Централен Надлежен Орган /Central Competent Authority	
			I.4. Локален Надлежен Орган /Local Competent Authority	
	I.5. Примач /Consignee Име /Name Адреса /Address Поштенски број /Postal code Тел. /Tel.		I.6.	
	I.7. Земја на потекло /Country of origin	ИСО код /ISO code	I.8. Подрачје на потекло /Region of origin	Код /Code
	I.9. Земја на дестинација /Country of destination	ИСО код /ISO code	I.10. Подрачје на дестинација /Region of destination	Код /Code
	I.11. Место на потекло /Place of origin Име /Name Адреса /Address		I.12.	
	I.13. Место на натовар /Place of loading		I.14. Дата на поаѓање /Date of departure	
	I.15. Средства за транспорт /Means of transport Авион /Aeroplane ☐ Брод /Ship ☐ Железнички вагон /Railway wagon ☐ Средство за патен сообраќај /Road vehicle ☐ Other /Друго ☐ Идентификација /Identification Документ на кој се повикува /Documentary references		I.16. Влезен ВИМ на ГП во РМ /Entry BIP in RM	
I.18. Опис на стоката /Description of commodity		I.19. Код на стоката (ХС код) /Commodity code (HS code)		
I.21. Температура на производот /Temperature of the product		Собна /Ambient ☐ Разладено /Chilled ☐ Смрзнато /Frozen ☐	I.20. Количество /Quantity	
I.23. Идентификација на контејнерот/Број на плomba /Identification of container/Seal number		I.22. Број на пакувања /Number of packages		
I.25. Пратките се наменети за: /Commodities certified for:		Исхрана на луѓе /Human consumption ☐	I.24. Вид на пакување /Type of packaging	
I.26.		I.27. За увоз или влез во РМ /For import or admission into RM ☐		

I.28. Идентификација на стоките /Identification of the commodities Преработувачки објект /Manufacturing plant	Број на пакувања /Number of packages	Видови (Научно име) /Species (Scientific name)	Нето тежина /Net weight	Сериски број /Batch number
--	---	---	----------------------------	-------------------------------

Земја/Country		Модел млеко-HTC/ Model milk – HTC производи од млеко за човечка исхрана од трети земји и наведени во колона C /dairy products from third countries authorized in column C	
Дел II: Сертификација Part II: Certification	II. Информации за здравствената состојба /Health information	II.a. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number	II.b. 
	II.1 Потврда за здравствена состојба на животните /Animal health attestation		
	Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар, изјавувам дека сум запознат со релевантните услови пропишани со соодветните национални прописи од областа на ветеринарното здравство односно во еквивалентните Директива 2002/99/ЕЗ и Регулатива (ЕЗ) Бр 853/2004 и потврдувам дека производот од млеко наведен предходно: /I, the undersigned official veterinarian, declare that I am aware of the relevant provisions in national veterinary legislation or Directive 2002/99/EC and of Regulation (EC) No 853/2004 and hereby certify that the dairy product described above:		
	(a) е добиен од животни: /has been obtained from animals:		
	(i) кои се под контрола на надлежната ветеринарна служба, /under the control of the official veterinary service,		
	(ii) припаѓаат на одгледувалишта кои не се под забрана заради Лигавка и шап или Чума кај говеда, и /belonging to holdings which were not under restrictions due to foot-and-mouth disease or rinderpest, and		
	(iii) се субјект на редовна ветеринарна инспекциска контрола со која се утврдува исполнетоста на условите за здравствена заштита на животните наведени во Законот за ветеринарно здравство односно еквивалентното Поглавје I од Глава IX од Анекс III од Регулацијата (ЕЗ) 853/2004 и во Директивата 2002/99/ЕЗ; /subject to regular veterinary inspections to ensure that they satisfy the animal health conditions laid down in Law on veterinary health and/or equivalent Chapter I of Section IX of Annex III of Regulation (EC) 853/2004 and in Directive 2002/99/EC;		
	(1) или /either [(b) производот од млеко е добиен од сирово млеко од крави, овци, кози, биволи или доколку е одобрено во согласност со националните прописи од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентниот Анекс I од Регулацијата (ЕЗ) бр. 605/2010, од камили од видот <i>Camelus dromedarius</i> и пред увозот во Република Македонија бил подложен на: /the dairy product was made from raw milk sourced from cows, ewes, goats, buffaloes or, where authorized in accordance with provisions in national veterinary legislation or equivalent of Annex I to Regulation (EC) No 605/2010, from –camels of the species <i>Camelus dromedarius</i>, and has undergone prior to import into the territory of the Republic of Macedonia:		
	(1) или /either [(i) стерилизација со кој се постигнува вредност на F₀ еднаква или поголема од три,] /a sterilization process, to achieve an F₀ value equal to or greater than three,]		
	(1) или /or [(ii) третман на ултра висока температура (УНТ) на 132°C во времетраење од најмалку 1 секунда,] an ultra high temperature (UHT) treatment at 132 °C for at least one second,]		
(1) или /or [(iii) третман на краткотрајна пастеризација на висока температура (HTST) од 72° C во времетраење од најмалку 15 секунди применет двократно на млеко со pH еднаква или над 7,0 со која се постигнува негативна реакција на тестот на алкална фосфатаза изведен веднаш после процесот на загревање,] /a high temperature short time pasteurization treatment (HTST) at 72 °C for at least 15 seconds applied twice to milk with a pH equal to or above 7,0 achieving where applicable a negative reaction to a alkaline phosphatase test applied immediately after the heat treatment,]			
(1) или /or [(iv) HTST третман со pH под 7,0,] /a HTST treatment with a pH below 7,0,]			
(1) или /or [(v) HTSH третман со дополнителен физички третман /a HTST treatment combined with another physical treatment by			
(1) или /either [(v) (1) или намалување на pH под 6 за еден час,] /either lowering the pH below 6 for one hour,]			
(1) или /or [(v) (2) на загревање на температура од 72° C или повеќе во комбинација со сушење,] /additional heating to 72 °C or more, combined with desiccation,]			
"Млеко или производи од млеко кои се во согласност со одредени заштитни мерки во однос на појавата на болеста на чвореста кожа во Република Србија" "Milk or dairy products complying with certain protective measures against lumpy skin disease in Republic of Serbia"			
II.2 Здравствена потврда /Public Health attestation Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар, изјавувам дека сум запознат со релевантните услови пропишани во соодветните национални прописи од областа на ветеринарното здравство односно во еквивалентните прописи Регулацијата (ЕЗ) Бр 178/2002, (ЕЗ) Бр 852/2004, (ЕЗ) Бр 853/2004 и (ЕЗ) Бр 854/2004 и потврдувам дека производот од млеко наведен предходно е добиен согласно овие услови, односно дека: /I, the undersigned official inspector, declare that I am aware of the relevant provisions in national veterinary legislation or Regulation (EC) No 178/2002, (EC) No 852/2004, (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 and hereby certify that the dairy products made with raw milk described above was produced in accordance with those provisions, in particular that:			
a) е произведено од сирово млеко: /it was manufactured from raw milk:			

	(i) кое доаѓа од одгледувалишта регистрирани во согласност со Законот за безбедност на храната односно еквивалентната Регулација (ЕЗ) Бр 852/2004 и контролирани во согласност со Законот за безбедност на храната односно еквивалентниот Анекс IV од Регулација (ЕЗ) Бр 854/2004; /which comes from holdings registered in accordance with the Law on food safety and/or equivalent Regulation (EC) No 852/2004 and checked in accordance with the Law on food safety and/or equivalent Annex IV to Regulation (EC) No 854/2004; (ii) кое е добиено, собрано, изладено, складирано и транспортирано согласно хигиенските услови наведени во Законот за безбедност на храната односно еквивалентното Поглавје I од Глава IX од Анекс III од Регулацијата (ЕЗ) Бр 853/2004; / which was produced, collected, cooled, stored and transported in accordance with the hygiene conditions laid down in Law on food safety and/or equivalent Chapter I of Section IX of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004; (iii) ги исполнува критериумите за број на микроорганизми и соматски клетки наведени во Законот за безбедност на храната односно еквивалентното Поглавје I од Глава IX од Анекс III од Регулацијата (ЕЗ) Бр 853/2004; /which meets the plate and somatic cell count criteria laid down in Law on food safety and/or equivalent Chapter I of Section IX of Annex III of Regulation (EC) No 853/2004; (iv) исполнети се гаранциите за статусот на резидуи на суровото млеко согласно мониторинг плановите за детекција на резидуи или субстанции во согласност со соодветните национални прописи од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентните прописи Директивата 96/23/EЗ, и посебно член 29 од истата, /which complies with the guarantees on the residues status of raw milk provided by the monitoring plans for detection of residues or substances submitted in accordance with national veterinary legislation or Council Directive 96/23/EC, and in particular Article 29 thereof (v) согласно тестирањата за резидуи на антибактериски лекови, спроведени од бизнис операторот со храна, во согласност со условите од Прилог III, Секција IX, Глава I, Дел III, точка 4 од Регулацијата (ЕЗ) 853/2004, не ги надминува максималните граници на резидуи од антибактериски ветеринарно медицински производи утврдени во Прилогот на Регулацијата (ЕУ) Бр 37/2010, /which pursuant to testing for residues of antibacterial drugs carried out by the food business operator in accordance with the requirements of Annex III, Section IX, Chapter I, Part III, point 4 of Regulation (EC) No 853/2004, it complies with the maximum residue limits for residues of antibacterial veterinary medicinal products laid down in the Annex to Regulation (EU) No 37/2010 (vi) произведено е под услови кои гарантираат усогласеност со максималните нивоа на резидуи на пестициди утврдени во Законот за безбедност на храната, односно еквивалентните Регулација (ЕЗ) Бр 396/2005, и максималните нивоа на контаминанти утврдени со Регулацијата (ЕЗ) Бр 1881/2006. /which has been produced under conditions guaranteeing compliance with the maximum residue levels for pesticides laid down in Law on food safety and/or equivalent Regulation (EC) No 396/2005, and maximum levels for contaminants laid down in Regulation (EC) No 1881/2006. b) доаѓа од објект кој има имплементирано програма базирана на (HACCP) принципите во согласност со Законот за безбедност на храната односно еквивалентната Регулација (ЕЗ) Бр 852/2004; /it comes from establishment implementing a programme based on the HACCP principles in accordance with Law on food safety and/or equivalent Regulation (EC) No 852/2004; c) добиено е, складирано, завиткано, запакувано и транспортирано во согласност со соодветните хигиенски услови пропишани со Законот за безбедност на храната односно еквивалентните Анекс II од Регулацијата (ЕЗ) Бр 852/2004 и Поглавје II од Глава IX од Анекс III на Регулацијата (ЕЗ) Бр 853/2004, /it has been processed, stored, wrapped, packaged and transported in accordance with relevant hygienic conditions laid down in the Law on food safety and/or equivalent Annex II to Regulation (EC) No 852/2004 and Chapter II of Section IX of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004; d) ги исполнува важечките критериуми утврдени во Законот за безбедност на храната односно еквивалентното Поглавје II од Глава IX од Анекс III од Регулацијата (ЕЗ) Бр 853/2004 и соодветните микробиолошки критериуми пропишани во Законот за безбедност на храната односно еквивалентната Регулација (ЕЗ) Бр 2073/2005 за микробиолошките критериуми за прехранбените производи, и /it meets the relevant criteria laid down in Law on food safety and/or equivalent Chapter II of Section IX of Annex III of Regulation (EC) No 853/2004 and the relevant criteria laid down in Law on food safety and/or equivalent Regulation (EC) No 2073/2005 or microbiological criteria for foodstuffs, and e) гаранциите за живите животни и нивните производи од плановите за резидуи доставени во согласност со соодветните национални прописи од областа на ветеринарното здравство односно во еквивалентните прописи од Директивата 96/23/EЗ, и посебно член 29 од истата, се исполнети. /the guarantees covering live animals and products thereof provided by the residue plans submitted in accordance with the national legislation from the field of veterinary health and/or equivalent Directive 96/23/EC, and in particular Article 29 thereof, are fulfilled.
Забелешка: /Notes:	Овој сертификат е наменет за млечни производи за човечка исхрана од трети земји и делови од трети земји, и доколку е соодветно само од млеко од одредени видови животни наведени во Прилог 6 Дел 7 колона C од Правилникот*, или еквивалентната колона C, Прилог 1 од Регулацијата (ЕУ) Бр 605/2010 наменети за увоз во Република Македонија. This certificate is intended for dairy products for human consumption from third countries or parts thereof authorized, where applicable for milk from certain animal species only, in Annex 6 Part 7 column C of Book of rules*, and/or equivalent column C, Annex 1 to Regulation (EU) No 605/2010 intended for importation in to the Republic of Macedonia Дел I /Part I: - Поле I.7 : /Box references I.7: Одреди го името и ИСО кодот на земјата или делот од неа наведена во соодветните Прилог 6 Дел 7 од Правилникот*, или еквивалентната Прилог 1 од Регулацијата (ЕУ) Бр 605/2010. /Provide name and ISO code of the country or part thereof as appearing in the appropriate authorized in Annex 6 Part 7 of Book of rules*, or equivalent Annex I to Regulation (EU) No 605/2010. - Поле I.11 : /Box references I.11: Име, адреса и одобрен број на објектот на испорака. /Name, address and approval number of the establishment of dispatch. - Поле I.15 : /Box references I.15: Број на регистрација на патничко транспортно средство, контејнер, железнички вагон, бројот на лет на леталото или име на бродот треба да бидат достапни. Во случај на транспорт со контејнери или кутии, вкупниот број, нивната регистрација и сериски број на плomba, доколку ги имаат, треба да бидат наведени во поле I.23. Во случај на истовар или претовар испраќачот мора да го информира влезното гранично инспекциско место во Република Македонија /Registration number (rail-wagon or container and road vehicle), flight number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In case of transport in containers or boxes, the total number of containers, their registration number and where there is a serial numbers of the seal it must be indicated in box I.23. In case of unloading and reloading, the consignor must inform the border inspection post of introduction into the Republic of Macedonia. - Поле I.19 : /Box references I.19: Користи го соодветниот хармонизиран систем (HS) на кодови на Светската Царинска Организација: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05; 21.06; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 или 35.04. /Use the appropriate Harmonized System (HS) code of the World Customs Organization: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05; 21.06; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 or 35.04. - Поле I.20 : /Box references I.20: Назначи ја вкупната бруто тежина и вкупната нето тежина. /Indicate total gross weight and total net weight. - Поле I.23 : /Box references I.23: За контејнери или кутии, вкупниот број, нивната регистрација и број на плomba, доколку ги имаат, треба да бидат наведени. /For containers or boxes, the total number, their registration and seal numbers, (if applicable), should be included. - Поле I.28 : /Box references I.28: Преработувачки капацитет: Прикажува одобрен број на преработувачкиот објект(тите), собираониот центар или центарот за стандардизација одобрен за извоз во Република Македонија. /Manufacturing plant: Introduce the approval number of the production holding(s), collection centre or standardization centre approved for exportation to the Republic of Macedonia.

Дел II Part II: (¹) Заокружи доколку е потребно /Keep as appropriate. Бојата на потписот треба да биде различна од бојата во која е испечатен образецот. Истите правила се применуваат и за печат освен за сув и воден печат. /The color of the signature shall be different to that of the printing. The same rule applies to stamps other than those embossed or watermark.	
Официјален ветеринар /Official veterinarian	
Име (со големи букви) /Name (in capital letters)	Квалификација и звање /Qualifications and title
Датум /Date	Потпис /Signature
 печат / stamp	

* Правилник за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло / *Book of rules on the method and the procedure for import and transit, list of third countries from which the import and transit are permitted, the format and the content of the veterinary-health certificate or other documentation accompanying the consignment with live animals, aquaculture and products of animal origin, as well as the method and the procedure for carrying out controls and checks during import and transit of consignment with live animals, aquaculture and products of animal origin

Прилог 2

Прилог на сертификат за увоз на свежо месо, подготовки од месо и производи од месо наменети за увоз во Република Македонија / Annex to the Health certificate for import of fresh meat, meat products and meat preparation intended for import into the Republic of Macedonia

Број на сертификатот / Certificate No.: _____

Дополнителна Гаранција во однос на Болест на чвореста кожа / Additional Guarantee regarding Lumpy skin disease

Јас, долупотпишаниот официјален ветеринар изјавувам дека свежото месо, подготовките од месо и производите од месо, добиени од тоа свежо месо, ги исполнуваат условите наведени подолу / I, the undersigned official veterinarian hereby declare that the fresh meat and meat preparations and meat products produced from such fresh meat, complying with the requirements set out below:

- ⁽¹⁾I. Животните од видот говеда, од кои е добиено свежото месо, подготовките од месо и производите од месо, потекнуваат од одгледувалишта кои се наоѓаат надвор од зоните под забрана, и каде што: / The animals of bovine species from which fresh meat, meat preparation and meat products are derived, are originated from holdings situated outside of restrictive zones, and where:
- 1) не се вршела вакцинација, или/ vaccination was not carried out, or
 - 2) на кои е извршена вакцинација и периодот од најмалку 7 дена после извршената вакцинација во стадото е изминат; / where vaccination was carried out and a waiting period of at least 7 days after vaccination after vaccination in the herd has elapsed;
- ⁽¹⁾II. Животните од видот говеда, од кои е добиено свежото месо, подготовките од месо и производите од месо, потекнуваат од одгледувалишта лоцирани во зоните под забрана, за кои надлежниот орган на земјата извозник дозволил колење на друга територија надвор од оваа зона, доколку: / The animals of bovine species from which fresh meat, meat preparation and meat products are derived, and originated from holdings situated in the restricted zone, and the competent authority approved slaughtering on territory located in other parts of the country from, if:
- 1) животните престојувале од нивното раѓање, или во последните 28 дена на одгледувалиште на кое немало официјална пријава за болест на чвореста кожа во тој период; / the animals were resident since birth, or for the past 28 days, on a holding where no case of lumpy skin disease was officially reported during that period;
 - 2) животните биле клинички прегледани и термометрирани при натовар и не покажале клинички знаци на болест на чвореста кожа; / the animals were clinically inspected at loading and did not present any clinical symptoms of lumpy skin disease;
 - 3) животните се директно превезени за итно колење, без запирање или истовар за време на превозот; / the animals are transported for immediate slaughter directly, without stopping or unloading to the slaughterhouse;
 - 4) животните кои се предмет на движење / the animals intended to be moved:
 - a) не се вакцинирани против болест на чвореста кожа и се чувани на одгледувалишта: / were not vaccinated against lumpy skin disease and have been kept on the holdings:
 - на кои не се вршела вакцинација и кои се лоцирани надвор од заштитната зона и зоната под надзор, или / where vaccination was not carried out and are located outside protection and surveillance zones, or
 - на кои е извршена вакцинација и кои се лоцирани надвор од заштитната зона и зоната под надзор, и периодот на каренца од најмалку седум дена по вакцинација на стадото е изминат, или/where vaccination was carried out and are located outside protection and surveillance zones, and the withdrawal period of at least 7 days after the vaccination of the herd has elapsed; or

- кои се лоцирани во зоната под надзор во период до 30 дена заради појава на нови случаи на болеста и каде движењето се врши на писмено барање од одгледувачот и под засилени био - сигурносни мерки; или/ which are situated in a surveillance zone beyond 30 days because of the occurrence of further cases of the disease and where the movement is carried out upon written request of the animal keeper and under enforced bio-security measures; or
- б) се вакцинирани против болест на чвореста кожа најмалку 28 дена пред денот на движење и доаѓаат од одгледувалишта на кои сите приемливи животни се вакцинирани најмалку 28 дена пред денот на предвиденото движење. / were vaccinated against lumpy skin disease at least 28 days prior to movement and come from a holding on which all susceptible animals had been vaccinated at least 28 days prior to the intended movement.
- III. Свежото месо, подготовките од месо и производите од месо, добиени од животните опишани во точка II на овој Прилог, ги исполнуваат барањата пропишани во точките IV и V од овој Прилог. / Fresh meat, meat preparations and meat products obtained from the animals described in point II of this Annex which comply the requirements laid down in points IV and V of this Annex.
- IV. Свежото месо, со исклучок на внатрешните органи освен црниот дроб и подготовки од месо од истите, потекнуваат од говеда кои: / Fresh meat, excluding offal other than liver, and meat preparations thereof, if they are obtained from bovine animals outside the restricted zone, which:
 - 1) се чувани на одгледувалишта во зоните кои не се под забрана, или / were kept on holdings in the restricted zone that were not under restrictions; or
 - 2) се заклани пред _____⁽²⁾ година; или / were slaughtered before _____⁽²⁾; or
 - 3) ги исполнуваат условите од точка II на овој Прилог/ comply with the requirements of point II of this Annex.
- V. Производите од месо добиени од свежо месо од говеда, произведени во зоните под забрана, ако се добиени од говеда кои: / Meat products, produced in the restricted zone from fresh meat of bovine animals, can be authorized if they are obtained from bovine animals, which:
 - 1) се чувани на одгледувалишта во зоните под забрана, а кои не се под забрана или / are kept on holdings in the restricted zone which are not under restrictions; or
 - 2) се заклани пред _____⁽²⁾; или / are slaughtered before _____⁽²⁾; or
 - 3) ги исполнуваат условите од точка II на овој Прилог; или / comply with the requirements of point II of this Annex; or
 - 4) се чувани и заклани надвор од зона под забрана. / are kept and slaughtered outside the restricted zone.

Забелешки / Notes

- (1) Пречкртај соодветно/ Delete as appropriate
- (2) Датум на појава на болеста во Република Србија/ Date of disease outbreak in the Republic of Serbia

⁽¹⁾ Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло - Прилог 7 е усогласен со Регулативата (ЕУ) бр. 206/2010 од 12 март 2010 година за листата на трети земји, територии или делови одобрени за внес во Европската Унија на одредени животни и свежо месо и условите за ветеринарно-здравствена сертификација (CELEX бр. 32010R0206); Одлуката 2007/777/ЕК од 29 ноември 2007 година со која се утврдуваат условите за здравјето на животните и јавното здравје и моделите на здравствени сертификати за увоз на одредени производи од месо и обработени желудници, мочни меури и црева за исхрана на луѓе од трети земји и со која престанува да важи Одлуката 2005/432/ЕК (CELEX бр. 32007D0777); Одлука на Комисијата бр. 2000/572/ЕК од 8 септември 2000 година за условите за здравјето на животните и јавното здравје и условите за ветеринарно-здравствена сертификација за увоз на преработки од месо во Заедницата од трети земји (CELEX бр. 32000D0572).

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4052.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15 и 23/16), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтни деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 3.10.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтни деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 25,363
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 27,004
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 24,254
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 23,662
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 17,700

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтни деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтни деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 61,50
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 63,00
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 48,00

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) ден/лит
до 36,50

г) Мазут
- М-1 НС ден/кг
до 22,408

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтни деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	61,00	60,50	60,00
ЕУРОСУПЕР БС - 98	62,50	62,00	61,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	47,50	47,00	46,50
Е Л-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	36,00	35,50	35,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 0,080

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,030

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,040

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 0,890
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 22,086
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 21,716
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 12,394
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,230
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Е Л 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 4.10.2016 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-1714/1
3 октомври 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4053.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 06/16 и 53/16), како и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија УП1 бр.12-40/16 од 16.06.2016 година на Трговското друштво за производство, изградба на мала хидроелектрана и услуги ХИДРОИНВЕСТ ДОО извоз - увоз Скопје, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 30.9.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Трговското друштво за производство, изградба на мала хидроелектрана и услуги ХИДРОИНВЕСТ ДОО извоз - увоз Скопје, со седиште на ул. Огњен Прица бр. 41А Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија во мала хидроцентрали МХЕЦ „Бањани“ со реф. бр.116.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 12-40/16
30 септември 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Трговското друштво за производство, изградба на мала хидроелектрана и услуги ХИДРОИНВЕСТ ДОО извоз - увоз Скопје со седиште на ул. Огњен Прица бр. 41А Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата
30.09.2016 година

4. Датум на важење на лиценцата
30.09.2051 година

5. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 280.01.1/16

6. Број на деловниот субјект – 6439675

7. Единствен даночен број – 4030008054356

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Бањани“ со реф. бр.116 во општина Чучер Сандево.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;
- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;
- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,
- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електрична енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за услогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекин, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачи белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

3. превземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварии, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претходната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

Податоци за опремата за МХЕЦ Бањани со реф.бр.116

1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ Бањани со реф.бр.116;

2. локација на мала хидроелектрична централа на дистрибутивната мрежа согласно решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа;

3. општи податоци:

- година на почеток на градба - 2015 година,
- година на завршеток на градба - 2016 година,
- година на почеток на работа - 2016 година,
- проценет животен век на хидроелектрична централа - 75 години.

4. податоци за турбина:

- тип, производител и номинални податоци – Пелтон вертикална,;

- Номинални податоци:

- Моќност: 115 kW,
- Номинален проток: 0,277m³/s,
- Номинален нето пад: 48 m,
- Номинална брзина: 500 min -1

5. Податоци за генератор:

- Номинални податоци:
- Моќност активна: 132 kW,
- Номинален напон: 0.4 kV,
- Номинална брзина: 500 min -1
- Номинален фактор на моќност: 0,71

6. Податоци за трансформатор:

- Номинални податоци:
- Моќност привидна: 160 kVA,
- Номинален напон: 10(20)/04, kV/kV

4054.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 151/14, 192/15, 215/15, 33/15, 6/16 и 53/16), како и член 31 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија УП1 бр.12-58/16 од 24.8.2016 година на Друштвото за маркетинг АМПП ДОО Скопје, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 30.9.2016 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за маркетинг АМПП ДОО Скопје, со седиште на ул. Горѓи Сугаре бр. 8-2/24 Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала „АМПП - 1“.

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска централа лоцирана на КП бр. 1226/7, КО Демир Капија.

3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 од Законот за енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), ќе донесе одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски објект се става во употреба.

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 12-58/16
30 септември 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

**ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за маркетинг АМПП ДОО Скопје, со седиште на ул. Горѓи Сугаре бр. 8-2/24 Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 278.01.1/16

4. Број на деловниот субјект – 6065589

5. Единствен даночен број – 4030006575570

6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

7. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „АМПП - 1“ на КП бр. 1226/7, општина Демир Капија.

8. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

9. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

10. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските Друштвото за маркетинг АМПГ ДОО Скопје, со седиште на ул. Полог бр. 20 – Кисела вода, (во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен:

- да обезбеди достапност на договорената енергија и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со лиценцата;

- да работи согласно со законите, другите прописи, како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите определени во лиценците;

- да доставува извештаи, податоци и информации до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција;

- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со пазарните правила;

- да обезбеди електрична енергија за сопствените потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и

- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.

11. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

12. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето на претходната година. Годишниот извештај содржи податоци особено за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

- 2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;

- 3) превземени мерки:

- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;

- за заштита при работа;

- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.

- 4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;

13. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, квартални и годишни извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија како и други промени во работењето предвидени во правилникот.

14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

15. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталации, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

16. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

17. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање

на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца,

Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:

- Име на мала фотонапонска централа – ФЕЦ АМ-ПГ - 1 со инсталирана моќност од 49,8 kW;
- Општи податоци:
 - година на почеток на градба - 2016 година,
 - година на завршеток на градба - 2016 година,
 - година на почеток на работа - 2016 година,
 - проценет животен век на фотонапонска централа - 45 години.
- Податоци за опремата:
 - Број на фотоволтаични модули 166 x 300 W,
 - Тип-поликристални панели Hanwha Solar HSL 72 Poly,
 - Номинални податоци:
 - Моќност: 300 Wp,
 - Номинален напон 36,1 V
 - Струја на модул 8,32 A
- Податоци за инвертор SMA Sonny Tripower ;
Номинални податоци максимална моќност 31x48 W.
- Годишно сончево зрачење на локацијата – 1.412 kWh/m²,
- Очекувано производство на електрична енергија 64.900 kWh.

4055.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 151/14, 192/15, 215/15, 33/15, 6/16 и 53/16), како и член 31 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија УП1 бр.12-59/16 од 24.08.2016 година на Друштвото за маркетинг АМПГ ДОО Скопје, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 30.09.2016 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за маркетинг АМПГ ДОО Скопје, со седиште на ул. Ѓорѓи Сугаре бр. 8-2/24 Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала „АМПГ - 2“.

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска централа лоцирана на КП бр. 1226/50, КО Демир Капија.

3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 од Законот за енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11, 78/13 и 33/15), ќе донесе одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски објект се става во употреба.

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 12-59/16
30 септември 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за маркетинг АМПГ ДОО Скопје, со седиште на ул. Ѓорѓи Сугаре бр. 8-2/24 Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на издадената лиценца
EE – 279.01.1/16

4. Број на деловниот субјект – 6065589

5. Единствен даночен број – 4030006575570

6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

7. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „АМПП - 2“ на КП бр. 1226/50, општина Демир Капија.

8. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

9. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

10. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските Друштвото за маркетинг АМПП ДОО Скопје, со седиште на ул. Горѓи Сугаре бр. 8-2/24 Скопје, (во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен:

- да обезбеди достапност на договорената енергија и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со лиценцата;
- да работи согласно со законите, другите прописи, како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите определени во лиценците;
- да доставува извештаи, податоци и информации до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција;
- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со пазарните правила;
- да обезбеди електрична енергија за сопствените потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и
- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.

11. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

12. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето на претходната година. Годишниот извештај содржи податоци особено за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;
- 2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;
- 3) превземени мерки:
 - за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;
 - за заштита при работа;
 - за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.
- 4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;

13. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, квартални и годишни извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија како и други промени во работењето предвидени во правилникот.

14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

15. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталации, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

16. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

17. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца,

Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:

1. Име на мала фотонапонска централа – ФЕЦ АМ-ПГ - 2 со инсталирана моќност од 49,8 kW;
2. Општи податоци:
 - година на почеток на градба - 2016 година,
 - година на завршеток на градба - 2016 година,
 - година на почеток на работа - 2016 година,
 - проценет животен век на фотонапонска централа - 45 години.
3. Податоци за опремата:
 - Број на фотоволтаични модули 166 x 300 W,
 - Тип-поликристални панели Hanwha Solar HSL 72 Poly,
 - Номинални податоци:
 - Моќност: 300 Wp,
 - Номинален напон 36,1 V
 - Струја на модул 8,32 A
4. Податоци за инвертор SMA Sonny Tripower ;
 - Номинални податоци максимална моќност 31x 48 W.

5. Годишно сончево зрачење на локацијата – 1.412 kWh/m²,

6. Очекувано производство на електрична енергија 64.900 kWh.

4056.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ХЕЦ 408 ДОО Скопје за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 30.9.2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија ХЕЦ 408 ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр.109, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ 408“, со планирана моќност од 125 kW и со локација на водотекот на река Коселска, КО Свиништа, Општина Охрид (согласно Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-547/1 од 15.01.2010 година и ФЛЕКС ПОВЕР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со бр.04-2010 од 15.01.2010 година, ИНГМАРК Сашо и други ДОО Скопје со бр.011510/10 од 15.01.2010 година и Ристо Николоски од Охрид, Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-1936/2 од 13.04.2011 година и ФЛЕКС ПОВЕР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со бр.604/2011 од 13.04.2011 година, ИНГМАРК Сашо и други ДОО Скопје со бр.1304-1/2011 од 13.04.2011 година и Ристо Николоски од Охрид, Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-9713/1 од 28.11.2012 година и ХЕЦ 408 ДОО со бр.1211-1/12 од 12.11.2012 година, Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-2855/1 од 29.04.2013 година и ХЕЦ 408 ДОО со бр.0904-1/13 од 16.04.2013 година, Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-3627/1 од 01.08.2014 година и ХЕЦ 408 ДОО со бр.0108-1/14 од 01.08.2014 година, Анекс на Договор за концесија за

вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-5383/2 од 05.11.2014 година и ХЕЦ 408 ДОО со бр.05-11/14 од 05.11.2014 година, Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-2221/1 од 18.03.2015 година и ХЕЦ 408 ДОО со бр.0307-2003/15 од 18.03.2015 година и Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-1557/1 од 17.02.2016 година и ХЕЦ 408 ДОО со бр.02/16 од 19.02.2016 година).

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија ХЕЦ 408 ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр.109, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-225;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ 408“;

- податоци за локација на електроцентралата: на водотекот на река Коселска, КО Свиништа, Општина Охрид;

- планирана моќност на електроцентралата: 125 kW;

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 440.000 kWh;

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: согласно Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-547/1 од 15.01.2010 година и ФЛЕКС ПОВЕР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со бр.04-2010 од 15.01.2010 година, ИНГМАРК Сашо и други ДОО Скопје со бр.011510/10 од 15.01.2010 година и Ристо Николоски од Охрид, Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-1936/2 од 13.04.2011 година и ФЛЕКС ПОВЕР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со бр.604/2011 од 13.04.2011 година, ИНГМАРК Сашо и други ДОО Скопје со бр.1304-1/2011 од 13.04.2011 година и Ристо Николоски од Охрид, Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-9713/1 од 28.11.2012 година и ХЕЦ 408 ДОО со бр.1211-1/12 од 12.11.2012 година, Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-2855/1 од 29.04.2013 година и ХЕЦ 408 ДОО со бр.0904-1/13 од 16.04.2013 година, Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-3627/1 од 01.08.2014 година и ХЕЦ 408 ДОО со бр.0108-1/14 од 01.08.2014 година, Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-5383/2 од 05.11.2014 година и ХЕЦ 408 ДОО со бр.05-11/14 од 05.11.2014 година, Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за

производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-2221/1 од 18.03.2015 година и ХЕЦ 408 ДОО со бр.0307-2003/15 од 18.03.2015 година и Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-1557/1 од 17.02.2016 година и ХЕЦ 408 ДОО со бр.02/16 од 19.02.2016 година;

- датум на престанок на важење на ова решение: 07.11.2017 година.

3. Хидроелектроцентралата „МХЕЦ 408“, со планирана моќност од 125 kW и со локација на водотекот на река Коселска, КО Свиништа, Општина Охрид (согласно Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-547/1 од 15.01.2010 година и ФЛЕКС ПОВЕР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со бр.04-2010 од 15.01.2010 година, ИНГМАРК Сашо и други ДОО Скопје со бр.011510/10 од 15.01.2010 година и Ристо Николоски од Охрид, Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-1936/2 од 13.04.2011 година и ФЛЕКС ПОВЕР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со бр.604/2011 од 13.04.2011 година, ИНГМАРК Сашо и други ДОО Скопје со бр.1304-1/2011 од 13.04.2011 година и Ристо Николоски од Охрид, Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-9713/1 од 28.11.2012 година и ХЕЦ 408 ДОО со бр.1211-1/12 од 12.11.2012 година, Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-2855/1 од 29.04.2013 година и ХЕЦ 408 ДОО со бр.0904-1/13 од 16.04.2013 година, Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-3627/1 од 01.08.2014 година и ХЕЦ 408 ДОО со бр.0108-1/14 од 01.08.2014 година, Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-5383/2 од 05.11.2014 година и ХЕЦ 408 ДОО со бр.05-11/14 од 05.11.2014 година, Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-2221/1 од 18.03.2015 година и ХЕЦ 408 ДОО со бр.0307-2003/15 од 18.03.2015 година и Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-1557/1 од 17.02.2016 година и ХЕЦ 408 ДОО со бр.02/16 од 19.02.2016 година), треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во точка 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на електро-централата, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-64/16
30 септември 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016182